

Досие на годишен план

За период 2020 - Верзија 6

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Општина Конче**

I.1.2) Адреса: **Конче**

I.1.3) Град и поштенски код: **Конче 2424**

I.1.4) Интернет адреса:



I.1.5) Лице за контакт: **Тинка Ангелова**, адреса на е-пошта: **opstina.konce@mt.net.mk** телефон/факс: **032630325/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план



Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки




Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на гориво за службени возила на општина Конче	09000000-3	Стоки	Набавки од мала вредност	Април	Набавка на гориво за службени возила.	
Набавка на прехранбени производи, безалкохолни и алкохолни пијалоци	15000000-8	Стоки	Набавки од мала вредност	Мај	Набавка на прехранбени производи, безалкохолни и алкохолни пијалоци за потребите на општина Конче	
Набавка на угостителски услуги	55000000-0	Стоки	Отворена постапка	Јули		
Набавка на прехранбени производи, безалкохолни и алкохолни пијалоци	15000000-8	Стоки	Отворена постапка	Август		
Набавка на прехранбени производи, безалкохолни и алкохолни пијалоци	15000000-8	Стоки	Набавки од мала вредност	Септември		
Набавка на канцелариски материјал	30000000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	Декември	Набавка на канцелариски материјал за потребите на општина Конче	

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Агенциски услуги –избор на Агенција за привремени вработувања, за период од една година	75000000-6	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Јануари	Набавка на агенциски услуги за привремени вработувања .	
Набавка на геодетски услуги	71000000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари	Геодетски услуги	
Одржување на службени возила на општина Конче	50000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари	Одржување - сервисирање на службени возила на општина Конче	
Набавка на мобилна телефонија	64000000-6	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари	Мобилна телефонија	
Стручен надзор на инфраструктурни и други објекти во општина Конче.	71000000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	Јуни	Стручен надзор на инфраструктурни и други објекти .	
Набаавка на угостителски услуги	55000000-0	Услуги	Набавки од мала вредност	Јуни	Набавка на угостителски услуги за потребите на општина Конче	
Одржување на службени возила	50000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Јуни	Одржување службени возила на општина Конче	
Набавка на геодетски услуги	65000000-3	Услуги	Набавки од мала вредност	Јуни	Набавка на геодетски услуги за потребите на општина Конче	
Одржување на службени возила на општина Конче	50000000-5	Услуги	Отворена постапка	Јуни		
Набавка на геодетски услуги	71000000-8	Услуги	Отворена постапка	Јули		
Стручен надзор на инфраструктурни и други објекти во општина Конче.	71000000-8	Услуги	Отворена постапка	Август		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Санација на полски патишта во општина Конче	45000000-7	Работи	Набавки од мала вредност	Јануари	Порамнување и насипување на полски патишта во општина Конче	
Обезбедување на дополнителни количини за водоснабдување на село Габревци со дупчење на бунар на локалитет Казан Дол	45000000-7	Работи	Набавки од мала вредност	Март	Обезбедување на дополнителни количини за водоснабдување на село Габревци со дупчење на бунар на локалитет Казан Дол	

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на градежни работи за изградба на дел од улична канализација за фекални отпадни води-крак 9, село Дедино, општина Конче	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Мај	Набавка на градежни работи за изградба на дел од улична канализација за фекални отпадни води-крак 9, село Дедино, општина Конче	
Изградба на улица 3 во с.Дедино	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Јули		
Изведување на градежни работи на потпорен ѕид во село Дедино ,општина Конче	45000000-7	Работи	Набавки од мала вредност	Септември	Изведување на градежни работи на потпорен ѕид во село Дедино ,општина Конче се планира заради неопходна заштита на улица 3 која исто така е во фаза на изградба.	

Датум на првична објава на ЕСЈН **09.01.2020**

Датум на објава на верзија **31.08.2020 11:59**